



Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.05/02), член 29 став 3 од Законот за културата ("Сл.весник на РМ" бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18)и член 11 од Законот за музеите ("Службен весник на РМ" бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15, 39/16и "Службен весник на РСМ" бр.103/21), а во врска со член 26 од Статутот на Јавна установа "Музеј на Град Скопје" - Скопје (бр.01-403/1 од 19.06.2019 година),Градоначалникот на Град Скопје распишува

**Ј А В Е Н О Г Л А С**  
**за избор на директор на Јавна установа**  
**"Музеј на Град Скопје" - Скопје**

1. Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

- да е државјанин на РепубликаМакедонија;
- во моментот на избирањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен високо образование утврдено со статутот на установата;
- има минимум пет години работен стаж во областа на културата или пет години работно искуство на работи или проекти во областа на културата врз основа на склучени договори за дело;
- има еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода

ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода

ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво

ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен

БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)

2. Кандидатот е должен покрај доказите за исполнување на горенаведените услови да ги достави и следните документи:

- Пријава со кратка биографија
- Доказ за работен стаж
- Предлог-Програма за работа и развој на установата

3. Потребната документација кандидатот е должен да ја достави во оригинал или копија заверена на нотар.

4. Рокот за поднесување на потребна документација изнесува 15 дена од денот на објавувањето на јавниот оглас во дневниот печат.

5. Ненавремената, некомплетната и неуредната документација нема да биде предмет на разгледување.Пријавите за огласот се доставуваат на следната адреса:

**Јавна установа "Музеј на Град Скопје" –Скопје, Управен одбор  
(за јавен оглас)  
Адреса на установата: Бул. "Св. Кирил и Методиј" б.б.  
1000 Скопје**

**Град Скопје  
Градоначалник**

